



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 17 април 2025 година

Соопштение за печатот

Монетарни движења во Република Северна Македонија: март 2025 година

- Во март 2025 година, **паричната маса (монетарниот агрегат МЗ^{1,2})** забележа месечен раст од 0,6%, во најголем дел како резултат на повисоките краткорочни депозити, при помал раст и на готовите пари во оптек, во услови на пад на депозитните пари и долгорочните депозити до две години. На годишна основа, растот изнесува 10,9% и произлегува од зголемувањето на депозитните пари, краткорочните депозити, долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек.
- Во март, **вкупните депозити³** остварија месечен раст за 0,6%, во целост поради зголемените депозити на корпоративниот сектор. На годишна основа вкупните депозити бележат раст од 12,7%, којшто произлегува од повисоките депозити на двата сектора, со поизразен придонес на депозитите на секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)						годишна промена (во %)						месечна промена (во %)					
	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	2.2025	3.2025	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	2.2025	3.2025	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	2.2025	3.2025
Парична маса М4	591,336	607,881	616,771	663,295	656,964	660,835	9.5	7.6	8.6	11.4	10.4	11.8	-0.7	0.5	-0.7	5.1	0.3	0.6
Парична маса МЗ	521,804	535,985	540,047	583,268	575,098	578,562	6.6	5.4	6.7	10.2	9.2	10.9	-0.9	0.4	-1.2	5.6	0.2	0.6
од кои:																		
Готови пари во оптек	49,336	51,377	52,062	56,226	54,912	56,015	8.6	7.6	9.9	12.4	13.0	13.5	1.5	2.2	-1.9	7.2	-0.5	2.0
Депозитни пари	202,074	211,126	212,711	236,065	230,669	226,168	11.4	8.8	11.3	11.7	12.0	11.9	-1.9	0.3	-0.9	8.3	0.8	-2.0
Краткорочни депозити	215,551	215,501	212,930	223,172	220,443	228,806	1.0	0.1	-2.0	3.4	1.2	6.1	-1.1	0.2	-2.3	4.0	-0.6	3.8
Долгорочни депозити до 2 год	54,842	57,981	62,345	67,805	69,074	67,574	10.8	12.7	23.9	30.4	27.7	23.2	1.4	0.0	3.0	0.8	1.6	-2.2
Вкупни депозити	531,140	544,683	555,602	600,389	595,277	598,590	9.3	7.2	8.8	12.4	11.1	12.7	-0.9	0.4	-0.4	5.3	0.4	0.6
од кои:																		
Корпоративен сектор	150,674	153,830	158,056	176,284	165,805	170,788	12.2	4.7	4.7	9.2	7.4	13.3	-2.4	1.0	-0.5	8.7	-1.0	3.0
Во денари	100,009	103,684	107,476	119,191	114,646	113,029	12.5	5.6	7.9	9.1	10.5	13.0	-3.6	1.7	0.6	6.4	0.6	-1.4
Во странска валута	50,664	50,146	50,580	57,093	51,159	57,760	11.4	2.8	-1.5	9.4	1.1	14.0	0.1	-0.4	-2.8	13.8	-4.4	12.9
Домаќинства	354,741	364,432	372,219	396,901	400,785	400,473	8.7	8.9	11.2	13.8	13.1	12.9	0.1	0.0	0.1	3.9	0.8	-0.1
Во денари	177,631	184,627	190,026	212,507	215,117	214,442	13.7	13.1	18.0	22.5	21.8	20.7	0.6	-0.6	-0.3	7.4	1.2	-0.3
Во странска валута	177,109	179,805	182,194	184,394	185,669	186,031	4.0	4.8	4.9	5.2	4.5	5.0	-0.3	0.5	0.6	0.2	0.2	0.2

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат МЗ како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и натаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

² Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат МЗ (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат МЗ и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4, коишто им припаѓаат на корпоративниот сектор, домаќинствата, останатите финансиски институции, непрофитните институции коишто им служат на домаќинствата и локалната самоуправа.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните кредити**, во март, се зголемени за 1,0% на месечна основа, како резултат на растот на кредитирањето на двата сектора, со поизразен придонес на секторот „домаќинства“. Годишниот раст изнесува 12,3% и во поголем дел произлегува од зголемените кредити на корпоративниот сектор, при раст и на кредитирањето на секторот „домаќинства“.

Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)						годишна промена (во %)						месечна промена (во %)					
	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	2.2025	3.2025	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	2.2025	3.2025	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	2.2025	3.2025
Вкупни кредити	449,251	462,435	469,266	494,449	499,497	504,507	6.1	6.4	7.5	11.2	11.5	12.3	0.3	0.8	0.4	2.7	1.1	1.0
<i>од кои:</i>																		
Корпоративен сектор	214,268	221,765	223,900	242,338	244,967	247,077	5.4	5.8	7.5	13.9	14.3	15.3	0.0	0.6	-0.1	4.4	1.5	0.9
Во денари	134,280	144,110	149,795	166,560	168,788	171,636	11.9	16.2	19.7	27.1	27.0	27.8	1.0	2.6	0.9	5.2	2.2	1.7
Во странска валута	79,988	77,656	74,104	75,777	76,179	75,441	-3.9	-9.3	-10.9	-7.2	-6.3	-5.7	-1.7	-2.8	-2.1	2.7	-0.1	-1.0
Домаќинства	232,313	238,057	242,919	249,532	251,899	254,722	6.8	7.1	7.7	8.8	8.9	9.6	0.5	1.0	0.8	1.1	0.7	1.1
Во денари	126,809	130,453	133,210	136,079	137,629	139,475	5.8	7.2	7.6	8.7	8.9	10.0	0.3	1.2	0.8	0.6	0.7	1.3
Во странска валута	105,504	107,603	109,709	113,454	114,269	115,247	8.1	7.0	7.8	8.9	9.0	9.2	0.6	0.7	0.8	1.7	0.7	0.9


Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴




Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во март 2025 година, вкупните **депозити на корпоративниот сектор** бележат раст од 3,0% во споредба со претходниот месец, пред сè поради повисоките краткорочни депозити во странска валута, при дополнителен раст и на краткорочните депозити во денари, додека останатите компоненти бележат пад. На годишна основа, растот изнесува 13,3% и во поголем дел е резултат на зголемувањето на краткорочните депозити во странска валута, депозитните пари и краткорочните депозити во денари, при помал раст и на долгорочните депозити во денари и во странска валута.
- Кредитите на корпоративниот сектор⁵**, овој месец, се зголемени за 0,9% и 15,3% на месечно и на годишно ниво, соодветно. Нагорната месечна и годишна промена во целост произлегува од повисокото кредитирање во денари, во услови на пад на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.



⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во март, **вкупните депозити на домаќинствата**, се намалени за 0,1% на месечна основа. Притоа, промената пред сè се должи на падот на депозитните пари, при помал пад и на долгорочните депозити во странска валута, додека краткорочните депозити во денари и во странска валута и долгорочните депозити во денари забележаа раст. Овие депозити се зголемени за 12,9% на годишна основа, во поголем дел како резултат на растот на депозитните пари и долгорочните депозити во денари и во странска валута.
- Кредитите на домаќинствата**, овој месец, бележат месечен и годишен раст од 1,1% и 9,6%, соодветно, којшто е резултат на зголеменото кредитирање во денари и во странска валута, со поизразен придонес на кредитите во денари.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 3. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)						годишна промена (во %)						месечна промена (во %)					
	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	2.2025	3.2025	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	2.2025	3.2025	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	2.2025	3.2025
Потрошувачки кредити	119,858	122,857	125,233	128,863	129,594	130,831	5.8	5.8	6.7	7.5	8.5	9.2	0.4	0.8	0.6	1.3	0.9	1.0
Станбени кредити	85,555	87,920	90,191	94,398	95,946	97,468	10.4	10.2	11.0	12.5	13.3	13.9	1.0	0.9	1.0	2.3	1.2	1.6
Автомобилски кредити	399	419	430	418	417	412	13.1	14.6	13.5	4.7	6.5	3.4	1.8	2.1	-0.6	-2.9	-0.8	-1.1
Кредитни картички	9,459	9,332	9,184	8,934	8,677	8,603	-6.8	-8.0	-9.0	-9.2	-9.0	-9.0	-0.8	-0.3	-0.8	-1.9	-1.8	-0.8
Негативни салда по тековни сметки	6,820	6,846	6,857	5,738	6,335	6,658	6.1	7.9	-1.9	-4.4	-5.0	-2.4	2.3	5.7	4.6	-13.5	-0.9	5.1
Други кредити	1,658	1,579	1,563	1,568	1,527	1,523	-21.2	-18.8	-17.5	-12.0	-9.5	-8.2	-1.7	-2.0	0.7	0.2	-1.5	-0.3

Извор: НБРСМ.

- Во март, гледано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај најзастапените категории – **потрошувачките** и **станбените кредити**, е остварен месечен раст од 1,0% и 1,6%, при годишно зголемување од 9,2% и 13,9%, соодветно. Овој месец, **автомобилските кредити** забележаа пад на месечна основа од 1,1%, додека на годишна основа се повисоки за 3,4%. Во март, кредитите одобрени на **кредитни картички** се намалени за 0,8% и 9,0% на месечно и на годишно ниво, соодветно. **Негативните салда на тековните сметки**, во март, се зголемени за 5,1% на месечно ниво, при годишен пад од 2,4%, додека кредитите одобрени врз **други основи** се намалени за 0,3% и 8,2% на месечна и на годишна основа, соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 21 мај 2025 година (референтен пресек заклучно со април 2025 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.